

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за стоковни резерви**

I.1.2) Адреса: **Ул. Орце Николов бр.71**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:




I.1.5) Лице за контакт: **Тони Кантурски**, адреса на е-пошта: **toni.kanturski@asr.gov.mk** телефон/факс: **3116249/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Поправка и одржување на инсталации и опрема во објекти	50000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Јануари	По укажана потреба	
Набавка на електрична енергија	09310000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.270.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на нафтени деривати за службени автомобили	09132100-4 09134200-9	Стоки	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Март		
Набавка на информатичка и видео опрема	48000000-8 35120000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Март	По укажана потреба	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	30000000-9						
Набавка на софтвер со инсталација	72000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Март		
Набавка на виљушкари	42000000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Март		
Набавка на јачмен за сточна храна	03211400-7	Стоки	Отворена постапка	50.500.000,00 ден.	Април		
Набавка на меркантилна пченица	03211120-0	Стоки	Отворена постапка	76.000.000,00 ден.	Мај		
Набавка на прехранбена сол	14410000-8	Стоки	Отворена постапка	6.500.000,00 ден.	Мај		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Транспорт на стоки на територија на РСМ	60180000-3 60100000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.000.000,00 ден.	Јануари		
Контрола на квалитет и квантитет на стоки	71731000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Јануари	По укажана потреба	
Изработка, инсталација и одржување на WEB страна	48000000-8 72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Јануари		
Манипулација, управување со инсталации и искидаштво на нафтени деривати и утовар во авто-цистерни	76200000-5 09132100-4	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Февруари		
ДДД Заштита	90000000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Февруари		
Осигурување на имот и стоки	66510000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	2.000.000,00 ден.	Мај		
Поправка и сервисирање на моторни возила (вклучувајќи резервни делови и гуми и лимарофарбарски услуги)	50112120-0 50112111-4 50112200-5 50112100-4 50112000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Јуни		
Одржување на софтвер	72267000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	154.000,00 ден.	Август		
Сервисирање и одржување на ПП апарати, опрема и системи	50413200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција, адаптација и одржување на деловни објекти	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	847.000,00 ден.	Февруари		

Датум на првична објава на ЕСЈН 10.01.2022

Датум на објава на верзија **10.01.2022 14:19**